



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Недела, 15 мај 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 620 динари. — Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динари. — Рок за рекламации 15 дена. — Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта, факс 226. — Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

362.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ

Се прогласува Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година.

П бр. 832
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 1

На основните и други организации на здружен труд и на нивните заедници, на договорните организации на здружен труд, на банките и другите финансиски организации, на заедниците за осигурување на имоти и лица, на заедниците за реосигурување, на заедниците за ризици на осигурувањето и на заедниците за ризици на реосигурувањето, на земјоделските и другите задруги и на основните задружни организации во нивниот состав, на основните и работните организации на кооперанти и на другите форми на здружување на земјоделците или на други индивидуални земјоделски производители, на стопанските комори и другите општи здруженија, на самоуправните интересни заедници и нивните сојузи, на месните заедници, работните заедници, другите самоуправни организации и заедници и на нивните здруженија, на општествено-политичките организации и другите општествени организации, на општествено-политичките заедници и нивните органи, организациите и фондовите, на другите државни органи и органите на општествената заедница и на другите општествени правни лица (во натамошниот текст: корисници на општествени средства), привремено им се ограничува располагањето со дел од општествените средства за исплата на бруто лични доходи за 1988 година.

Член 2

Корисникот на општествени средства може да располага со општествените средства за исплата на бруто лич-

ни доходи за 1988 година месечно во височина утврдена според самоуправниот општ акт за распоредување на доходот и чистиот доход усогласен со самоуправната спогодба, општествениот договор и законот, така што тој износ не може да биде поголем:

1) за пресметковниот период јануари-јуни 1988 година — од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според периодичната пресметка за истиот период 1987 година, зголемен најмногу до 139%;

2) за пресметковниот период јануари-септември 1988 година — од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според периодичната пресметка за истиот период на 1987 година, зголемен најмногу од 132%;

3) за пресметковниот период јануари-декември 1988 година — од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според завршната сметка за 1987 година, зголемен најмногу до 119%.

По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 од овој член, корисникот на општествени средства распореден според Одлуката за единствената класификација на дејностите во областа 12-14 и за пресметковниот период јануари-јуни 1988 година, износот за исплата на бруто личните доходи го утврдува во согласност со одредбата на став 1 точка 2 од овој член.

Корисникот на општествени средства од став 1 на овој член, што се наоѓа на територијата на републиката односно на автономната покраина во која во 1988 година дошло до побрзо зголемување на бруто личните доходи во однос на нето личните доходи, може својот пресметан бруто личен доход за соодветниот период на 1987 година до го коригира, заради споредливост, за коефициентот што се утврдува како однос на индексот на растежот на бруто личните и на чистите лични доходи на стопанството во републиката односно во автономната покраина за пресметковниот период јануари-март 1988 година во однос на истиот период на 1987 година.

Член 3

Корисникот на општествени средства што во периодичната пресметка за периодот јануари-јуни 1987 година искажал загуба, а што во завршната сметка за 1987 година не искажал загуба во работењето и работи без загуби може да исплатува бруто лични доходи за 1988 година месечно, во височина утврдена според самоуправниот општ акт за распоредување на доходот и на чистиот доход усогласен со самоуправната спогодба, општествениот договор и со законот, а најмногу до просечниот месечен бруто личен доход пресметан по работник во соодветниот пресметковен период на 1987 година на територијата на републиката односно на автономната покраина во подгрупата, групата или гранката во која е распореден според Одлуката за единствената класификација на дејностите, зголемен во согласност со одредбите на чл. 2 до 4 од овој закон.

Член 4

Корисникот на општествени средства од член 2 на овој закон може да одлучи исплатата на бруто личните доходи да ја врши во износ што ќе го утврди во височина од 80% на просечниот месечен бруто личен доход по работник кај тој корисник на општествени средства што го пресметал за претходната година, зголемен за процентот на растежот на просекот на трошоците на животот во пресметковниот период во однос на просекот на трошоците

на животот во претходната година во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 5

Корисникот на општествени средства кој за пресметковниот период од член 2 точ. 1 до 3 на овој закон остварил стапка на акумулативноста поголема од стапката на акумулативноста што во истиот пресметковен период е остварена во истата или во сродна дејност – подгрупа, група, гранка или на ниво на стопанството во републиката односно во автономната покраина или во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со која се споредува според општествениот договор односно самоуправната спогодба, може износот на средствата што ќе го утврди во согласност со чл. 2 до 4 од овој закон да го зголеми за делот на разликата помеѓу делот на чистиот доход распореден за бруто лични доходи според самоуправниот општ акт и износот утврден во согласност со чл. 2 до 4 од овој закон.

Делот на разликата од став 1 на овој член корисникот на општествени средства го утврдува во височина од 0,5% за секој процент на остварената стапка на акумулативноста над остварената стапка на акумулативноста во подгрупата, групата, гранката или на ниво на стопанството во републиката односно автономната покраина или во Социјалистичка Федеративна Република Југославија со која се споредува според општествениот договор односно самоуправната спогодба, а најмногу до 50% од таа разлика.

Член 6

Корисникот на општествени средства што има непокриена загуба според завршната сметка за 1987 година ги исплатува бруто личните доходи во согласност со сојузниот закон со кој се уредува санацијата и престанокот на организациите на здружен труд, со тоа што тој износ не може да биде поголем:

1) за пресметковниот период јануари-јуни 1988 година – од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според периодичната пресметка за истиот период на 1987 година, зголемен најмногу до 129%;

2) за пресметковниот период јануари-септември 1988 година – од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според периодичната пресметка за истиот период 1987 година, зголемен најмногу до 122%;

3) за пресметковниот период јануари-декември 1988 година – од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според завршната сметка за 1987 година, зголемен најмногу до 109%.

Корисникот на општествени средства што ќе ја покрие загубата според завршната сметка и ќе утврди дека работи без загуба ги исплатува бруто личните доходи во согласност со одредбите на чл. 2 до 5 од овој закон.

Член 7

Корисникот на општествени средства што е неликвиден според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува санацијата и престанокот на организациите на здружен труд, има растројства во работењето односно што ќе искаже загуба во работењето според периодичната пресметка, ги исплатува бруто личните доходи во согласност со сојузниот закон со кој се уредува санацијата и престанокот на организациите на здружен труд, со тоа што тој износ не може да биде поголем:

1) за пресметковниот период јануари-јуни 1988 година – од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според периодичната пресметка за истиот период на 1987 година, зголемен најмногу до 134%;

2) за пресметковниот период јануари-септември 1988 година – од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според периодичната пресметка за истиот период на 1987 година, зголемен најмногу до 127%;

3) за пресметковниот период јануари – декември 1988 година – од износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник според завршната сметка за 1987 година зголемен најмногу до 114%.

Корисникот на општествени средства кога ќе ја отстрани неликвидноста, растројствата во работењето односно кога ќе утврди дека работи без загуби, ги исплатува бруто личните доходи во согласност со одредбите на чл. 2 до 5 од овој закон.

Член 8

По исклучок од одредбите на член 7 од овој закон, корисникот на општествени средства што ќе искаже загуба во работењето според периодичната пресметка, а што во завршната сметка за 1987 година не искажал загуба во работењето и ако во првото полугодие на 1987 година остварил помалку од 35% од вкупниот приход и корисниците на општествени средства чиито цени на производи и услуги се на некоја од формите на непосредна контрола или се формираат врз основа на заедничките елементи и по 15 мај 1988 година можат да исплатат бруто лични доходи во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник, за истиот пресметковен период на 1987 година, зголемен најмногу до процентот од член 2 на овој закон, за соодветниот период.

Член 9

Корисникот на општествени средства од чл. 6 до 8 на овој закон може да одлучи исплатата на бруто личните доходи да ја врши во износ што ќе го утврди во височина од 70% на просечниот месечен бруто личен доход по работник кај тој корисник на општествени средства што го пресметал за 1987 година, зголемен за процентот на растежот на просекот на трошоците на животот во пресметковниот период во однос на просекот на трошоците на животот 1987 година во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 10

Корисникот на општествени средства што почнува со работа по влегувањето во сила на овој закон и корисникот на општествени средства во основање, што за соодветниот пресметковен период во 1987 година нема податоци за пресметаните бруто лични доходи, може да располага со дел од општествените средства за исплата на бруто лични доходи до износот на просечниот месечен бруто личен доход пресметан по работник во соодветниот пресметковен период на 1987 година на територијата на републиката односно на автономната покраина (во дејноста, подгрупата, групата или гранката) во која е распореден според Одлуката за единствената класификација на дејностите, зголемен во согласност со одредбите на овој закон.

Член 11

Корисникот на општествени средства кој за 1988 година, до денот на влегувањето во сила на овој закон, исплатил бруто лични доходи над износот што ќе го утврди во согласност со чл. 2 до 4, и чл. 8 до 10 на овој закон, ќе ги намали бруто личните доходи до крајот на пресметковниот период за износот на повеќе исплатените бруто лични доходи.

Член 12

Корисникот на општествени средства од чл. 6 и 7 на овој закон кој за 1988 година, до денот на влегувањето во сила на овој закон, исплатил бруто лични доходи над износот што ќе го утврди во височина на просечниот пресметан месечен бруто личен доход по работник, според периодичната пресметка за периодот јануари – јуни 1987 година, зголемен за 139%, ќе ги намали бруто личните доходи до крајот на пресметковниот период за износот на повеќе исплатените бруто лични доходи.

Член 13

Корисникот на општествени средства кој, во согласност со овој закон ќе ги утврди средствата за исплата на чистиот личен доход по работник во износ помал од загарантираниот чист личен доход, ги исплатува чистите лични доходи во височина на чистиот личен доход загарантиран со закон.

Член 14

Основната организација односно работната заедница во состав на иста работна организација односно сложена

организација на здружен труд може износот на средствата за исплата на бруто лични доходи, што ќе го утврди во согласност со чл. 2 до 13 од овој закон, да го зголеми за износот за кој другите основни организации односно работни заедници во составот на иста работна организација односно сложена организација на здружен труд ќе го намалат износот на средствата за исплата на бруто лични доходи што ќе го утврдат во согласност со чл. 2 до 12 од овој закон.

Член 15

Одредбите на овој закон не се применуваат на исплатата на бруто личните доходи на работниците чиишто места на работа се во странство.

Член 16

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трудот, здравството и социјалната политика, во рок од четири дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го пропише начинот на утврдување на бруто личниот доход, пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи и доставувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство.

Член 17

Службата на општественото книговодство на Југославија ги утврдува и објавува во „Службен лист на СФРЈ“:

1) стапката на акумулативноста на стопанството, гранката, групата и подгрупата на териториите на републиките, автономните покраини и на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во пресметковните периоди во 1988 година од член 5 на овој закон – во рок од 30 дена од истекот на пропишаниот рок за поднесување на периодичната пресметка односно на завршната сметка;

2) износот на просечниот месечен бруто личен доход по работник во подгрупата, групата или гранката на териториите на републиките и автономните покраини во 1987 година од чл. 3 и 10 на овој закон – во рок од 15 дена за периодот јануари – јуни, во рок од 60 дена за периодите јануари – септември и јануари – декември 1987 година, од денот на влегувањето во сила на овој закон;

3) коефициентот на зголемувањето на бруто личните доходи од член 2 став 3 – во рок од четири дена од денот на објавувањето на прописот од член 16 на овој закон.

Сојузната организација надлежна за работи на статистиката, го утврдува и објавува до 10-ти во месецот процентот на растежот на просекот на трошоците на животот од чл. 4 и 9 на овој закон.

Член 18

Со парична казна од 2,000.000 до 45,000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисникот на општествени средства ако општествените средства за исплата на бруто лични доходи ги користи над износот што ќе го утврди според одредбите на чл. 2 до 15 од овој закон.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари и одговорното лице кај корисникот на општествени средства.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во друг државен орган.

Член 19

Со денот на влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/87, 87/87 и 24/88).

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

363.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година.

П бр. 833

15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности можат да располагаат со дел од општествените средства за потрошувачка во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1988 година во износ на остварените средства во истиот период на 1987 година, зголемени најмногу:

- 1) до 152,0% во периодот јануари-јуни;
- 2) до 146,0% во периодот јануари-септември;
- 3) до 127,0% во периодот јануари-декември.

Под остварени средства се подразбираат средствата примени од изворни приходи зголемени за намалувањето на нето паричната актива односно намалени за зголемувањето на нето паричната актива на корисниците на овие средства кај народните, основните и здружените банки.

Ограничувањето од став 1 на овој член не се однесува на: придонесите на републиките и автономните покраини во буџетот на федерацијата и придонесите на републиките и автономните покраини за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата (регрес за вештачки губрива, курсни разлики, камати на кредитите за намени во рамките на селективната програма во земјоделството и средства за поттикнување на технолошкиот развој), на делот од средствата отстапени од основниот данок на промет на деривати на нафта на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, на средствата на општествено-политичките заедници за стоковни резерви и приходите на буџетите од средствата на населението.

Член 2

По исклучок од член 1 став 1 на овој закон, самоуправните интересни заедници за пензиско и инвалидско осигурување можат да располагаат со дел од општествените средства за потрошувачка во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1988 година во из-

нос на остварените средства во истиот период на 1987 година, зголемени најмногу:

- 1) до 156,0% во периодот јануари-јуни;
- 2) до 148,0% во периодот јануари-септември;
- 3) до 132,0% во периодот јануари-декември.

Член 3

По исклучок од член 1 став 1 на овој закон, федерацијата за потребите на буџетот и за потребите за интервенции во стопанството на ниво на федерацијата може да располага со дел од општествените средства за потрошувачка во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1988 година во износ на остварените изворни приходи и придонесите на републиките и автономните покраини во истиот период на 1987 година, зголемени најмногу:

- 1) до 157,0% во периодот јануари-јуни;
- 2) до 151,0% во периодот јануари-септември;
- 3) до 133,0% во периодот јануари-декември.

Општествено-политичките заедници, освен федерацијата, за интервенции во стопанството можат да располагаат со дел од општествените средства за потрошувачка во износ на остварените приходи во 1987 година што се евидентирани кај Службата на општественото книговодство (Образец Б-2 колони 7, 8, 9 и 10), дел од приходите на основниот данок на промет на деривати на нафта, приходите на општествено-политичките заедници за стоковни резерви и приходите на буџетите од средствата на населението, зголемени во согласност со стапките од став 1 на овој член.

Член 4

Под остварени средства од чл. 2 и 3 на овој закон се подразбираат остварените изворни приходи зголемени за намалувањето на нето паричната актива односно намалени за зголемувањето на нето паричната актива на корисниците на овие средства кај народните, основните и здружените банки.

Нето паричната актива на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности може да биде поголема на ден 30 јуни 1988 година за 24%, на ден 30 септември за 32% и на ден 31 декември 1988 година за 70% во однос на состојбата на 31 декември 1987 година.

Под изворни приходи на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, во смисла на овој закон, се подразбираат приходите од даноци, други давачки и придонеси што се утврдени со прописите на општествено-политичките заедници односно со одлуките на самоуправните интересни заедници од општествените дејности и се уплатени на уплатните сметки што се водат кај Службата на општественото книговодство (Образец Б-2, с-ка 840 – Приходи на ОПЗ и с-ка 843 – Приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности).

Нето парична актива, во смисла на овој закон, претставува разликата помеѓу депозитите и искористените кредити на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности кај народните, основните и здружените банки.

Член 5

Во републиката односно во автономната покраина може да се утврди диференциран растек на средствата за финансирање на општите општествени и заедничките потреби по одделни намени и корисници, со тоа што вкупниот износ на тие средства не може да биде поголем од износот утврден според одредбите на член 1 од овој закон.

Член 6

Заради утврдување на делот од општествените средства чиешто располагање привремено се ограничува, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности се должни на службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка да ѝ достават податоци за периодот јануари – јуни до 5 јули 1988 година, за периодот јануари – септември до 5 октомври 1988 година и за периодот јануари – декември 1988 година до 10 јануари 1989 година, како и податоци за односниот период на 1987 година. За корисниците на средствата од член 3 став 2 на овој закон пода-

тоци поднесува надлежниот орган на општествено-политичката заедница со чии прописи се регулирани интервенциите во стопанството. За федерацијата податоци поднесува надлежниот орган односно организацијата на ниво на федерацијата во чија корист се уплатуваат приходите на федерацијата.

Службата на општественото книговодство во рок од пет дена од рокот пропишан во став 1 на овој член ќе ги утврдува вишоците на приходите за секој корисник и ќе ги издвојува на посебна сметка и за тоа ќе го известува корисникот на средствата.

На општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности што нема да достават податоци во рокот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство нема да им ги пренесува приходите од уплатните сметки односно од проодните сметки на нивните жиро-сметки до доставувањето на податоците.

По исклучок од став 1 на овој член, општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности можат на Службата на општественото книговодство да ѝ поднесуваат податоци месечно кумулативно до 5-ти во месецот за претходниот месец, заради утврдување на вишоците на приходите со примена на дозволената стапка на растежот на односниот пресметковен период.

Член 7

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности не можат да ги користат средствата издвоени на посебна сметка до крајот на периодот во кој ќе се утврди дека вишоци не се остваруваат.

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности ќе ги намалуваат стапките на даноците и придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од личните доходи на работниците сразмерно со износот на издвоените средства, во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите, и тоа ако се тие издвоени средства над 3% од приходите остварени во тој период.

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница односно на самоуправната интересна заедница од општествените дејности е должен да предложи намалување на стапките на даноците и придонесите од доходот и од личните доходи на работниците, согласно со одредбата на став 2 од овој член, во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите.

Ако општествено-политичката заедница односно самоуправната интересна заедница од општествените дејности не ги намали стапките на даноците односно на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците во рокот предвиден во одредбата на став 2 од овој член, службата на општественото книговодство нема да пренесува средства од уплатните сметки на нивните жиро-сметки сè до намалувањето на тие стапки.

По исклучок од став 1 на овој член, собранието на општествено-политичката заедница односно собранието на самоуправната интересна заедница од општествените дејности може да одлучи издвоените вишоци на приходите да им ги отстапи на други заедници до износот на помалку остварените приходи на тие заедници, а најмногу до дозволиот износ утврден со овој закон.

Вишоците на приходите што ќе се утврдат според пресметката за периодот јануари-декември 1988 година се пренесуваат за потрошувачка на корисниците во 1989 година и се пресметуваат при утврдувањето на дозволеното ниво на потрошувачката во 1989 година.

Член 8

Одговорното лице во општествено-политичката заедница и во самоуправната интересна заедница на општествените дејности од чл. 1 и 2 на овој закон не може да издава налози за исплати над лимитите утврдени во тие членови.

Член 9

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансните ќе го пропише, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, начинот на утврдување на дозволеното ниво на средствата за потрошувачка, пресметката на вишоците на

приходите и доставувањето на пресметката до Службата на општественото книговодство.

Член 10

Со парична казна од 7,000.000 до 45,000.000 динари ќе се казни за стопански престап самоуправната интересна заедница од општествените дејности ако не ги намали стапките на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите за односниот период (член 7 став 2).

Со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во самоуправната интересна заедница од општествените дејности ако не предложи намалување на стапката на придонесите од доходот и од личните доходи на работниците во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите (член 7 став 3).

Член 11

Со парична казна од 200.000 до 2,500.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница ако не предложи намалување на стапките на даноците од доходот и од личните доходи на работниците, во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите (член 7 став 3).

Член 12

Со парична казна од 200.000 до 4,500.000 динари ќе се казни за прекршок самоуправната интересна заедница од општествените дејности ако, во рокот од член 6 став 1 на овој закон, не достави пресметка на средствата до Службата на општественото книговодство.

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во самоуправната интересна заедница од општествените дејности.

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница.

Член 13

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во самоуправната интересна заедница од општествените дејности ако издаде налог со кој се зголемуваат расходите над дозволените рамки (член 8).

Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ќе се казни и одговорното лице во општествено-политичката заедница за дејствие од став 1 на овој член.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересовни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/87, 87/87 и 24/88).

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

364.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои

Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година.

П бр. 835

14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за финансирање на федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 71/85, 71/86 и 10/88) во член 28 став 2 точка 3 по зборот: „производи” се додаваат зборовите: „и услуги”.

Член 2

Во член 33 став 1 се менува и гласи:

„На федерацијата ѝ припаѓаат 75% од наплатениот приход од основниот данок на промет на производи и 25% од приходите од основниот данок на надомести за услуги утврдени со сојузен закон.”

Став 3 се менува и гласи:

„Износот на приходите од основниот данок на промет на производи и услуги утврдени со сојузен закон, наплатени во процентите утврдени во став 1 на овој член, надлежната служба на општественото книговодство го уплатува во корист на буџетот на федерацијата.”

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

365.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА

Се прогласува Законот за задолжување во странство за рефинансирање на кредитите и земање финансиски кредити во периодот од 1988 до 1996 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година.

П бр. 836

14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ И ЗЕМАЊЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1996 ГОДИНА****Член 1**

Заради одржување на ликвидноста на Југославија во плаќањата спрема странство и остварување зголемен извоз на конвертибилното подрачје и остварување на целите од Програмата за консолидација на надворешната задолженост, Народната банка на Југославија и банките овластени за работи со странство (во натамошниот текст: овластените банки) можат во периодот од 1988 до 1996 година да земаат во странство кредити со рок на враќање подолг од една година, а Народната банка на Југославија може да дава и гаранции и супергаранции за кредитите што ги земаат овластените банки во согласност со овој закон, до вкупен износ од 11.250 милиони САД долари.

Член 2

Кредитите од член 1 на овој закон опфаќаат:

1) нови финансиски кредити до износ од 950 милиони САД долари, и тоа:

– кредит до износ од 300 милиони САД долари според Договорот за трговско и депозитно олеснение со странските комерцијални банки;

– кредит до износ од 150 милиони САД долари од Светската банка за структурно приспособување;

– кредит до износ од 500 милиони САД долари според договорите за финансиски кредити со владите – доверители на СФРЈ;

2) кредити за рефинансирање односно репрограмирање на обврските по кредитите од владите – доверители на СФРЈ до износ од 3.200 милиони САД долари;

3) кредити за рефинансирање на обврските по кредитите од странските комерцијални банки до износ од 7.100 милиони САД долари.

Член 3

Кредитите од член 2 на овој закон ги склучуваат Народната банка на Југославија и овластените банки, и тоа:

– кредитот од точка 1) алинеја 1 – Народната банка на Југославија солидарно со овластените банки, во согласност со сојузниот закон;

– кредитот од точка 1) алинеја 3 – Народната банка на Југославија, освен ако владата на определена земја – доверител на СФРЈ овој кредит или дел од овој кредит го одобрува по пат на припишување камата на обврските што се рефинансираат или репрограмираат, во кој случај се задолжуваат Народната банка на Југославија и овластените банки сразмерно со својот дел од каматата, која на тој начин се рефинансира или репрограмира;

– кредитите од точка 2) – Народната банка на Југославија односно овластените банки кои, како застапници за плаќањата по кредитите за рефинансирање односно репрограмирање на обврските со одделни влади – доверители на СФРЈ ќе ги определи Сојузниот извршен совет;

– кредитите од точка 3) – Народната банка на Југославија солидарно со овластените банки, во согласност со сојузниот закон.

Член 4

Народната банка на Југославија и овластените банки учествуваат во вкупниот износ на кредитот на странските комерцијални банки од член 2 точка 1 алинеја 1 од овој закон, сразмерно со нивното учество во обврските што се рефинансираат односно репрограмираат, во согласност со договорот што го склучуваат.

Кредитот од став 1 на овој член се повлекува преку сметката на Народната банка на Југославија во странство.

За девизниот износ на кредитот од став 1 на овој член Народната банка на Југославија им исплатува динарска противвредност на овластените банки, и тоа за полн износ на учеството на секоја овластена банка во кредитот, применувајќи го курсот на денот на користењето на кредитот. Обврските по кредитот од став 1 на овој член ги извршуваат обврзниците на кредитот од истиот став со пренос на девизните средства или со уплата на динарската противвредност по курсот на денот на извршувањето на обврската.

Член 5

Кредитите од владите – доверители од член 2 точка 1) алинеја 3 од овој закон ги зема Народната банка на Југославија, освен ако владата на определена земја – доверител на СФРЈ го одобрува кредитот по пат на припишување камата на обврските што се рефинансираат или репрограмираат.

Член 6

Девизите од кредитот од член 2 точка 1) алинеи 1 и 3 на овој закон, Народната банка на Југославија ги користи за интервенции на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар заради урамнотежување на легитимната побарувачка со понудата, како и за зголемување на девизните резерви.

Член 7

Народната банка на Југославија и овластените банки го користат вкупниот износ на кредитот за рефинансирање односно репрограмирање на обврските од член 2 точки 2) и 3) на овој закон сразмерно со учеството во обврските што се рефинансираат односно репрограмираат.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

366.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО, КАКО ДОЛЖНИЦИ И ЗАСТАПНИЦИ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ И СТРАНСКИТЕ КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ КАКО ДОВЕРИТЕЛИ

Се прогласува Законот за гаранција на федерацијата за обврските по Договорот за рефинансирање помеѓу Народната банка на Југославија и банките овластени за работи со странство, како должници и застапници на доверителите и странските комерцијални банки како доверители, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година.

П бр. 837
14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ПОМЕЃУ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО СТРАНСТВО, КАКО ДОЛЖНИЦИ И ЗАСТАПНИЦИ НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ И СТРАНСКИТЕ КОМЕРЦИЈАЛНИ БАНКИ КАКО ДОВЕРИТЕЛИ

Член 1

Федерацијата ги презема обврските како гарант по Договорот за рефинансирање помеѓу Народната банка на Југославија и банките овластени за работи со странство како должници и застапници на доверителите и странските комерцијални банки, како доверители до износот од 7.100.000.000 САД долари, чијашто динарска противвред-

ност изнесува 10,650.000.000.000 динари која се зголеми за износот на каматата и трошоците на кредитот.

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголеми односно намали за износот на курсната разлика, ако се промени курсот на валутата врз основа на која е утврдена височината на кредитот.

Член 2

Гаранцијата на федерацијата од член 1 на овој закон се дава под следните услови:

1) Со Договорот од член 1 на овој закон да е предвидено дадениот кредит во износ од 7.100.000.000 САД долари да се користи за рефинансирање на втасувањето на главницата во периодот од 1987 до 1996 година по среднорочните и долгорочните кредити на Народната банка на Југославија и на банките од тој член;

2) на време од 18 години;

3) со променлива каматна стапка, зголемена за 13/16%;

4) со почек од 6 години.

Член 3

Народната банка на Југославија и банките овластени за работи со странство се должни навремено да ги извршуваат обврските преземени со Договорот од член 1 на овој закон.

Народната банка на Југославија како застапник на должниците ќе ги врши плаќањата спрема странство во врска со реализацијата на кредитот од член 1 на овој закон.

Банките овластени за работи со странство се должни по барање и за рокот од повикувањето за плаќање на Народната банка на Југославија да го пренесат на сметките на Народната банка на Југославија соодветниот девизен износ на обврските по кредитот, сразмерно со обемот на кредитот за рефинансирање што го склучиле.

Член 4

Ако банката овластена за работи со странство не ги пренесе девизите на сметката на Народната банка на Југославија во согласност со став 3 член 3 од овој закон, народната банка на Југославија ќе ја блокира жиро-сметката и другите сметки на банката овластена за работи со странство до намирувањето на обврските во девизи.

Ако банката овластена за работи со странство не изврши пренос на девизите на сметката на Народната банка на Југославија во рок од десет дена од денот на намирувањето на обврската спрема странство, Народната банка на Југославија ќе го извести за тоа сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите е должен во рок од два дена од денот на добиениот извештај од став 2 на овој член да издаде налог до Службата на општественото книговодство врз товар на приходите на федерацијата да ја пренесе врз Народната банка на Југославија динарската противвредност на платената обврска во девизи заедно со затезната камата што се пресметува од денот на извршеното плаќање до денот на преносот.

Во случајот од став 3 на овој член федерацијата ќе ја наплати од републиката односно од автономната покраина на чија територија е корисникот на кредитот (организацијата на здружен труд и друга самоуправна организација и заедница и орган) динарската противвредност на намирената обврска, како и затезната камата и другите трошоци настанати од датумот на плаќањето спрема странство до датумот на намирувањето на обврската од страна на корисникот.

Ако републиката односно автономната покраина во рок од 15 дена од денот кога ѝ е соопштено дека федерацијата ги извршила обврските од член 1 на овој закон, не го пренесе соодветниот износ на средствата врз федерацијата, Службата на општественото книговодство по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ на средствата од приходите на републиката односно на автономната покраина.

Ако републиката односно автономната покраина од своите приходи го пренесе во буџетот на федерацијата соодветниот износ на средствата според став 5 од овој член, службата на општественото книговодство на републиката

односно на автономната покраина ќе ги пренесе, по налог од републичкиот односно покраинскиот функционер кој раководи со републичкиот односно покраинскиот орган надлежен за работи на финансиите, во корист на сметките на буџетските приходи на републиката односно на автономната покраина, динарските средства во височина на извршеното плаќање од буџетот на републиката односно на автономната покраина зголемено за пресметаните камати и трошоци, од сметките на овластената банка - гарант односно на организацијата на здружен труд и друга самоуправна организација и заедница - корисник на кредитот.

Член 5

Текстот на гаранцијата на федерацијата кој ќе го утврди Сојузниот извршен совет го потпишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

367.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за вкупниот приход и доходот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година

П бр. 839
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

Член 1

Во Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87) во член 40а точка 2 на крајот, точката се заменува со точка и записка и се додава точка 3, која гласи:

„3) месечната стапка на растежот на цените на мало од која се изведува годишната стапка од точка 2 на овој член.“

Член 2

Во член 107 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: „По исклучок од одредбите на член 28а став 3 и на член 28б од овој закон, банките и другите финансиски организации:

1) не вршат припишување на главницата на ревалоризациониот дел од каматата по кредитите со рок на враќање до една година и по депозитите по видување и орочените депозити со рок пократок од три месеци;

2) по кредитите со рок на враќање подолг од една година и орочените депозити со рок од три и повеќе месеци, ако по овие кредити и депозити е договорена полна ревалоризација, вршат ревалоризација на крајот на секој месец со стапката на растежот на цените на мало остварена

во тој месец и ја припишуваат на главницата, а каматата ја пресметуваат на ревалоризираната главница.”

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 6 до 8.

Член 3

Во член 107а по став 6 се додава нов став 7, кој гласи: „По исклучок од одредбите на член 28а став 3 и на член 28б од овој закон, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ревалоризација на сите динарски пласмани, без оглед на рокот на втасување, вршат на начинот определен во член 107 став 5 точка 1 од овој закон за кредитите со рок на враќање до една година.”

Досегашниот став 7 станува став 8.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 16 мај 1988 година.

368.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година.

П бр. 840
14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88 и 27/88), по член 38 се додава нов член 38а кој гласи:

„Член 38а

Основен данок на надомести за услуги може да се воведи на игри на среќа, освен на лотарија (редовна, вонредна, експрес и инстант), лото и спортска прогноза што ги приредуваат организациите на здружен труд на Заедницата на лотариските организации на Југославија, и на надомести од определени транспортни услуги што ги вршат граѓани односно странски физички и правни лица.”

Член 2

Во член 40 точка 7 се менува и гласи:

„7) надомести за приредување игри на среќа – лотарија (редовна, вонредна, експрес и инстант), лото и спортска прогноза што ги приредуваат организациите на здружен труд на Заедницата на лотариските организации на Југославија;”.

Во точка 9, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки, кои гласат:

„10) надомести од приредување игри на среќа на кои со Тарифата на основниот данок на надомести за услуги е

пропишано плаќање на основен данок на надомести за услуги;

11) надомести од вршење превоз на патници и стоки за кои со Тарифата на основниот данок на надомести за услуги е пропишано плаќање на основен данок на надомести за услуги.”.

Член 3

Во член 52 став 1 точка 3, на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 4, која гласи:

„4) ако приредува игри на среќа без одобрение од надлежниот орган (тар. број 1 од Тарифата на основниот данок на надомести за услуги).”

Член 4

Во член 53 став 1 точка 7 на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додава точка 8, која гласи:

„8) ако приредуваат игри на среќа без одобрение од надлежниот орган (тар. број 1 од Тарифата на основниот данок на надомести за услуги).”

Член 5

По тар. број 14 се додава нова тарифа, која гласи: „Тарифа на основниот данок на надомести за услуги

Тар. број 1

На надоместите остварени од приредување игри на среќа и посебни игри на среќа од овој тарифен број се плаќа основен данок на надомести за услуги, и тоа:

1) на игри на среќа (автомати на ковани пари, жетони и сл.), освен лотарија (редовна, вонредна, експрес и инстант), лото и спортска прогноза што ги приредуваат организациите на здружен труд на Заедницата на лотариските организации на Југославија, по стапка од 15%

2) на посебни игри на среќа (roulette, trente et quarante, bassara, shemin de fer и сл.), по стапка од ... 20%.

Забелешка:

1. Даночен обврзник по овој тарифен број е приредувачот на игри на среќа – корисник на општествени средства или поединец кој има одобрение од надлежниот орган за приредување игри на среќа. Надлежниот орган за давање одобрение за приредување игри на среќа за издаленото одобрение писмено го известува сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, кој води посебен регистар на таквите даночни обврзници.

2. Даночната основица по овој тар. број ја сочинува вкупната вредност на примените уплати за учество во игрите на среќа, по одбивањето на добивките на играчите. За секоја игра на среќа посебно се утврдува даночната основица.

3. Приредувачот на игри на среќа ги пресметува и плаќа аконтациите на даноците според месечната пресметка до седми во месецот за претходниот месец.

4. Со пропис донесен врз основа на член 58 од овој закон поблиску се пропишува начинот на спроведување на одредбите на овој тар. број.

Тар. број 2

1. На надоместите што поединец ќе ги оствари со превоз на патници и стоки со моторно возило, пловен објект или воздухоплов на територијата на Југославија, се плаќа основен данок на надомести за услуги по стапка од 5%.

2. На надоместите остварени од услуги на превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски, поморски, речен и воздушен сообраќај, со поаѓалиште на територијата на Југославија, странското лице плаќа основен данок на надомести за услуги, по стапка од 5%.

Странското лице од став 1 на оваа точка плаќа данок под услов на реципроцитет.

Забелешка:

1. Под даночен обврзник од точка 1 на овој тар. број се подразбира поединец кој има одобрение од надлежниот орган за вршење превозничка дејност.

2. Под даночен обврзник од точка 2 на овој тар. број се подразбира странско лице што остварува приход по основа на вршење превоз на патници и стоки во меѓународниот друмски, поморски, речен и воздушен сообраќај со поаѓалиште на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

3. Данокот според точка 1 на овој тар. број се плаќа и на надомести за услуги на превоз што самостоен превозник или други граѓани ги вршат во рамките на кооперација или друга форма на деловно-техничка соработка со занаетчиски задруги или други корисници на општествени средства.

4. Даночната основица за плаќање данок според точка 2 на овој тар. број ја сочинува приходот по основа на надоместот за извршени превознички услуги во кој не е засметан основниот данок на надомести за услуги.

Реципроцитетот во смисла на точка 2 од овој тар. број во однос на одделни земји го утврдува со своја одлука Сојузниот извршен совет.

5. Начинот на утврдување на даночната основица и на плаќање данок по овој тар. број се утврдува со пропис донесен врз основа на член 58 од овој закон.

Член 6

Приредувачот на игри на среќа од тар. број 1 на Тарифата на основниот данок на надомести за услуги кој до денот на влегувањето во сила на одредбите на овој тар. број имал одобрение од надлежниот орган за приредување игри на среќа е должен во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, во согласност со одредбата на точка 1 од забелешката кон тој тарифен број, да достави копија на одобрението за вршење таква дејност до Сојузниот секретаријат за финансии заради упис во регистарот на даночните обврзници што приредуваат игри на среќа од овој тар. број.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

369.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87) точка 2 се менува и гласи:

„2. За остварување на целите од точка 1 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе обезбеди растежот на нето домашната актива на сите банки да изнесува во периодот јануари-јуни најмногу 11,6%, во периодот јануари-септември најмногу 16,4% и во периодот јануари-декември 1988 година најмногу 25,5%, во однос на состојбата на 31 декември 1987 година.“

2. Точка 3 се брише.

3. Во точка 4 по зборот: „губрива“ се додаваат зборовите: „и залихи на јаглен“. Се додава нова реченица, која гласи: „По исклучок, примарната емисија ќе се користи и за кредитирање на увозот на јаглен за коксирање, увозот на старо железо, слабови, нафта и природен гас од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање, и тоа само заради намалување на побарувачкото салдо во размнатата со тие земји.“

4. Во точка 7 став 2 бројот: „10“ се заменува со бројот: „9“.

5. Точка 9 се менува и гласи:

„9. Во согласност со определувањата во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, ќе се продолжи со водењето на политиката на реално позитивни каматни стапки.“

Каматните стапки ќе се усогласуваат месечно врз основа на растежот на цените на мало.

Каматните стапки на динарските депозити орочени на три месеци и на повеќе месеци и на кредитите одобрени со рок подолг од една година ќе се усогласуваат така што на крајот на секој месец депозитите и кредитите ќе се индексираат со примена на индексот на растежот на цените на мало во тој месец, со тоа што индексација нема да се применува врз кредитите кои, во согласност со прописите, се одобрени по фиксни каматни стапки.

Реално позитивната камата на депозитите од став 3 на ова точка се пресметува месечно на индексираниот основица и ѝ се припишува на таа основица, а на кредитите од истиот став се пресметува месечно и посебно се евидентира во билансот на банката.

Реално позитивните каматни стапки на динарските депозити од став 3 на оваа точка ќе изнесуваат најмалку 5 проценти годишно, со тоа што ќе се применува соодветна поголема стапка на депозитите со подолг рок на орочување.

На депозитите по видување и на депозитите орочени до три месеци, како и на краткорочните кредити одобрени со рок на враќање до една година не се применува системот на индексација од став 3 на оваа точка.

На депозитите орочени на еден месец каматната стапка се утврдува најмалку во височина на стапката на растежот на цените на мало во претходниот месец.

Каматната стапка на банката на определени депозити ќе биде единствена, без оглед на тоа кој е депонент.

На девизните депозити на граѓаните и на девизните штедни влогови банките ќе плаќаат камата по каматните стапки во земјата на домицилната валута, зголемени најмалку за 2 процентни поена за депозитите и штедните влогови по видување и најмалку за 4 процентни поени за орочените депозити и штедни влогови.

На депозитите кај Народната банка на Југославија, на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија не се применува системот на индексација во смисла на став 3 од оваа точка. Кредитите од примарната емисија што се одобрени со рок подолг од една година се сметаат, во смисла на оваа одредба, како краткорочни кредити и на нив не се применува системот на индексација.

Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се утврдува секој месец во номинален годишен износ. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе биде поголема од стапката на растежот на цените на мало во претходниот месец подигната на годишно ниво, со тоа што есконтната стапка на Народната банка на Југославија ќе се формира во зависност од побарувачката на кредити.

Каматата на сите пласмани од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија се пресметува и плаќа по есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

По исклучок од одредбата на став 12 од оваа точка, каматните стапки на пласманите од примарната емисија за определени приоритетни намени ќе се утврдуваат диференцирано на пониско ниво со однос на есконтната стапка, и тоа:

1) на кредитите за производство, залихи и резерви на пченица, пченка, шеќерна репа и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи ја и сојата) и на сурово масло, оризова арпа и ориз, тутун и за производство и залихи на вештачки губрива – во височина од 65% од есконтната стапка;

2) на кредитите за организирано гоеење на добиток (говеда, свињи и овци), живина и риби, за производство на млеко и млечни преработки од домашно производство (вклучувајќи го и млекото во прав) и за одгледување на расен приплоден подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци) – во височина од 55% од есконтната стапка;

3) на другите кредити за намените во земјоделството – во височина од 75% од есконтната стапка;

4) на кредитите за извоз на стоки и услуги и за производство и подготвување на стоки и услуги за извоз – во височина од 75% од есконтната стапка, и тоа само во периодот од 1 јануари до 31 мај 1988 година.

На износот на кредитите од примарната емисија и на кредитите на банките што банките и другите корисници на општествени средства не ги вратиле во договорениот рок или што се користат спротивно на прописите односно ненаменски, се плаќа камата по стапка која е за 50% поголема од есконтната стапка на Народната банка на Југославија.

Народната банка на Југославија ќе пропише што се смета како ненаменско користење на кредитите од став 14 на оваа точка.”

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 436
14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

370.

Врз основа на член 288 точка 1. и член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Душан Поповски, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 455
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ с. р.

371.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА БРОЈОТ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија има еден потпретседател.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 456/1
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

372.

Врз основа на член 288 точка 1 и член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог на Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Спасо Меленица, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 456
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

373.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Стјепан Новаковиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 457
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

374.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се

избира Јоже Маролт, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 458
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

375.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Абаз Казази, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 459
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

376.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Миодраг Вељковиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 460
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

377.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Уставниот суд на Југославија се избира д-р Бранислав Ивановиќ, судија на Уставниот суд на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 451
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ с. р.

378.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

За судија на Уставниот суд на Југославија се избира д-р Бранислав Ивановиќ, редовен професор на Правниот факултет во Титоград и досегашен претседател на Уставниот суд на СР Црна Гора.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 450
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ с. р.

379.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОЈУЗНИ КОМИТЕТИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗЕН КОМИТЕТ

I

1. Се разрешува од должноста сојузен секретар за надворешна трговија Ненад Крекиќ, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

2. Се разрешува од должноста сојузен секретар за пазар и општи стопански работи д-р Александар Донов, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

3. Се разрешува од должноста сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа д-р Петар Вајовиќ, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

4. Се разрешува од должноста претседател на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија д-р Андреј Оцвирк, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

5. Се разрешува од должноста претседател на Сојузниот комитет за законодавство д-р Лојзе Уде, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот комитет за законодавство.

II

1. Се разрешува од должноста сојузен секретар за народна одбрана адмиралот на флота Бранко Мамула, по силата на законот, поради престанување на активната воена служба.

2. Се разрешува од должноста претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди Илија Вакиќ, на лично барање.

III

1. За сојузен секретар за народна одбрана се именува Вељко Кадиевиќ, генерал-полковник на ЈНА, досегашен заменик на сојузниот секретар за народна одбрана.

2. За сојузен секретар за економски односи со странство се именува Ненад Крекиќ, досегашен сојузен секретар за надворешна трговија.

3. За сојузен секретар за законодавство, правосудство и управа се именува д-р Петар Вајовиќ, досегашен сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа.

4. За претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди се именува м-р Милан Шешлија.

Собрание на СФРЈ

АС бр 461
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ с. р.

380.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, а врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИ СЕКРЕТАРИ И ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОЈУЗНИ КОМИТЕТИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР

I

1. Се разрешува од должноста заменик на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи Драган Мозетич, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.

2. Се разрешува од должноста заменик на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа Светозар Зечар, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

II

1. Се разрешува од должноста заменик на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија проф. д-р инж. Миленко Шарац, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

2. Се разрешува од должноста заменик на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство Миодраг Гаинов, поради укинување и престанување на работата на Сојузниот комитет за законодавство.

III

За заменик на сојузниот секретар за стопанство се именува проф. д-р инж. Миленко Шарац, досегашен заменик на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

Собрание на СФРЈ

АС бр 454
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ с. р.

381.

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 142 став 3 алинеја 1 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 1988 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифаќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1986 до мај 1988 година.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека Сојузниот извршен совет треба да се ангажира за доследно, ефикасно и решително спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација, на ставовите на XIII конгрес на СКЈ и на документите за општествено-економскиот развој на земјата, како и за извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Соборот посебно нагласува дека е потребно Сојузниот извршен совет навремено да ги подготви документите за промена на стопанскиот систем. Од Сојузниот извршен совет се очекува дека, во рамките на своите права и должности, решително ќе создава услови за поголема пазарна насоченост на стопанските субјекти и за поголема либерализација на цените, увозот и девизниот пазар; дека ќе води стабилна политика на реален курс на динарот и на позитивни реални каматни стапки; дека суштествено ќе го намали финансирањето на многубројните потреби од примарната емисија; дека решително ќе го поттикнува по-

брзиот развој на малото стопанство, земјоделството, станбената изградба, задругарството и на туризмот; дека повеќе ќе се ангажира брз постигањето на посустествени поместувања во дерегулацијата на стопанскиот живот на земјата. Остварувањето на таа политика треба да го следи донесувањето, односно унапредувањето на нужните социјални програми во земјата.

При предлагањето на сојузните закони и на другите прописи, како и на мерките на развојната и економската политика, Сојузниот извршен совет во иднина треба да дејствува посамостојно и да не предлага компромисни решенија и решенија што допуштаат конкретните интереси на републиките и автономните покраини и парцијалните интереси на определени делови од здружениот труд да ги надвлдаат заедничките интереси. Сојузниот извршен совет, повеќе отколку досега, треба навремено да истапува во Собранието на СФРЈ со предлози и ставови за одделни прашања и, во вршењето на своите уставни функции, како негов извршен орган, повеќе да се потпира врз Собранието на СФРЈ.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, повеќе отколку досега, да се ангажира врз спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ. За тоа треба навремено да го известува Собранието на СФРЈ, заради создавање основа за поведување на одговорноста на оние општествени субјекти што не ја спроведуваат утврдената политика и не ги извршуваат сојузните закони, другите прописи и општи акти.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, имајќи предвид дека не се постигнати позначајни резултати во стабилизацијата на вкупната состојба во САП Косово, посебно ја истакнува потребата Сојузниот извршен совет и органите што се одговорни пред него меѓу приоритетните активности да го внесат доследното и целосно спроведување на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово и за тоа редовно да го известува Собранието на СФРЈ.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ нагласува дека Сојузниот извршен совет, во остварувањето на надзорот над работата на органите и службите што одговараат пред него, треба повеќе отколку досега да ги користи постојните институти и механизми за колективната и личната одговорност на носителите на јавни функции и навремено да му предлага на Собранието на СФРЈ да го поведува прашањето за одговорноста, кога е тоа надлежно за тоа. Притоа, особено, треба да се инсистира врз одговорноста за предлагањето некавалитетни и ненавремени решенија и сл.

Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет, заради поефикасно вршење на неговите уставни функции, да ја преиспита својата организација и методот на работа, начинот на остварувањето соработка со другите органи и организации во федерацијата и републиките и автономните покраини, како и кадровската оспособеност за реализација на утврдената политиката, и да предложи соодветни мерки.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.2-63/88-025
14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с.р.

Претседател,
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с.р.

382.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на седницата од 14 мај 1988 година, го разгледуваше Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1986 до мај 1988 година и, тргнувајќи од мислењата, оцените и предлозите содржани во извештаите на работните тела на Соборот и расправата на седницата на

Соборот, врз основа на член 142 став 3 алинеја 1 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го прифаќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1986 до мај 1988 година, што Сојузниот извршен совет му го поднесе на Собранието на СФРЈ, во согласност со точка 2 на Амандманот V на Уставот на СФРЈ.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека Сојузниот извршен совет во двогодишниот период ги извршуваше своите уставни права и обврски во услови на изразена кризна состојба во општеството што посебно се пројавуваше во стопанската стагнација, забрзувањето на стапката на растежот на инфлацијата, неусогласената потрошувачка во однос на височината на општествениот производ, натамошното опаѓање на акумулативната и репродуктивната способност на стопанството, со мошне изразени тешкотии во отплатата на обврските на СФРЈ спрема странство и во санирањето на непокриените внатрешни долгови.

Соборот на републиките и покраините оценува дека Сојузниот извршен совет во изминатиот период беше ангажиран врз мошне сложени работи и задачи, дека му предлагаше на Собранието на СФРЈ голем број конкретни акти и во рамките на надлежностите донесе голем број мерки, чијашто содржина во основа беше насочена кон целите на остварувањето на утврдената политика на општествено-економскиот развој. Таквата ориентација даде определени резултати. Меѓутоа, едновременно активностите на Сојузниот извршен совет врз прашањата за доградбата на стопанскиот систем на тековната економска политика на земјата, посебно врз реализацијата на мерките што се донесени, не го дадоа очекуваното дејство што би довело до тоа економската ситуација во земјата побрзо да се менува, да јакне улогата на пазарот и економските законитости, да се зголеми самостојноста и економската одговорност на организациите на здружен труд на пазарот и за управувањето со општествените средства на единствениот југословенски простор. Соборот смета дека значајна одговорност за таквата состојба има Сојузниот извршен совет, пред сè, поради тоа што мерките што ги предлагаше не беа секогаш доволно проучени и меѓусебно конзистентни, што не беше доволно упорен и решителен да истрае врз утврдените определби што често, и под притисоци на различни интереси, прифаќаше компромисни решенија и што во доволна мера во практиката не ги проверуваше своите предлози и решенија, како и поради изостанувањето на поцелосни стручни и поквалификувани подлоги за предлозите што се упатувани во Собранието на СФРЈ. Според оцената на Соборот и тоа, покрај другите проблеми, доведуваше до тешкотии во усогласувањето на одделни предлози, што имаше негативно влијание врз поголемата ефикасност и на Сојузниот извршен совет и на Собранието на СФРЈ.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во рамките на правата, должностите и одговорностите утврдени со Уставот на СФРЈ, порешително и со повеќе проверени аргументи во практиката да му предлага на Собранието на СФРЈ или во рамките на својата надлежност да донесува мерки што се насочени кон остварување на оние програми и задачи што ги усвоило Собранието на СФРЈ и што се меѓусебно усогласени. Овие мерки треба првенствено да бидат насочени кон остварување на реформата на стопанскиот систем, врз основа на Долгорочната програма за економска стабилизација, Тезите за натамошна доградба на стопанскиот систем и Програмата на активности и мерки за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството, што ќе придонесува за побрзо излегување од општествено-економската криза, што треба да биде во функција на создавањето услови за стабилизација на сите текови на општествено-економскиот живот во земјата. Притоа, Сојузниот извршен совет треба, пред сè да го има предвид предлагањето на оние мерки што се однесуваат на соборувањето на инфлацијата и на стабилизацијата на стопанството, на обезбедувањето рамноправни услови за стопанисување на единствениот југословенски пазар, на реализацијата на консолидацијата на надворешна-

та задолженост на земјата и разрешувањето на внатрешните дубиози и фиктиви, на спроведувањето на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, на спроведувањето на програмите за финансиска консолидација на стопанството и банките во Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, на оживувањето на стопанската активност, на структурното приспособување на стопанството, на реализацијата на мерките што произлегуваат од Спогодбата со Меѓународниот монетарен фонд и на другите мерки што се насочени кон остварување на економската политика во 1988 година по 15 мај.

Според оцената на Соборот тоа барање Сојузниот извршен совет може успешно да го реализира под услов да постои поделосна координација со органите на републиките и покраините и посебно поголемо влијание на научните и стручните подлоги.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во наредниот период, во поголема мера отколку што тоа го правеше досега, да ги насочи своите активности кон спроведување на утврдената политика и извршување на сојузните закони, другите прописи и општи акти, користејќи ги притоа сите свои овластувања дадени со Уставот на СФРЈ. Сојузниот извршен совет, исто така, посебно внимание треба да му посвети на остварувањето надзор над работата на органите и службите што се пред него одговорни, користејќи ги притоа, во поголема мера отколку досега, институите и механизмите на колективната и личната одговорност.

5. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, во согласност со своите и со оцените во Собранието на СФРЈ, да го забрза започнатиот процес на сопствената организираност, при што, според оцената на Соборот, е нужна радикална реконструкција и на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, како и да преземе мерки во правец на поголема рационализација на работата на Сојузниот извршен совет и на органите на управата. Нужно е основниот правец на активностите да биде насочен кон создавање услови за поголема оспособеност на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи за успешно остварување на задачите за излегување од општествено-економската криза. Во тој контекст, Сојузниот извршен совет треба целосно да ја согледа материјалната положба на кадрите што работат во сојузните органи. Во преземањето на сите овие мерки посебно треба да се води сметка да се создаваат такви услови што ќе обезбедат во сојузните органи и организации да работат квалитетни и стручно оспособени кадри.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет во својата натамошна работа да ги земе предвид оцените и ставовите што по повод Извештајот на Сојузниот извршен совет се дадени на седниците на работните тела на Соборот и во расправата на седницата на Соборот.

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 020-25/88-045

14 мај 1988 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

383.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 став 2 точ. 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 10 и 62 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/85 и 65/87), Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1988 година, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА

Во Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/88), се вршат следните измени и дополненија:

1. Во уводниот дел, во точка 2 став 2 зборовите: „Тие мерките ќе дејствуваат и во еден период од 1988 година, додека не се создадат поскладни односи што обезбедуваат поголема стабилност во стопанството“ се заменуваат со зборовите: „По 15 мај ќе се отвори процесот на либерализација на цените, увозот и на девизниот пазар. Со интервентниот закон за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи и со Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка однапред ќе се утврдат номиналните лимити на растежот на бруто личните доходи и на општата и заедничката потрошувачка според однапред проценетиот растеж на цените на мало и на проценетиот растеж на номиналниот доход.“

2. Во поглавје I. Основни задачи во остварувањето на целите на политиката на општествено-економскиот развој, во точка 2 став 1 процентот: „1,3%“ се заменува со зборовите: „околу 0,5%“.

Во точка 2, алинеја прва се менува и гласи:

„Номиналниот девизен приход од извозот на стоки и услуги треба да изнесува 18.250 милиони долари (номинално 11,8%), во што извозот на стоки 13.160 милиони долари (номинално 12,0%), а приходот по основ на услуги 5.090 милиони долари (номинално 11,3%), од тоа приходот од туризмот 1.895 милиони долари (номинално 13,6%), сообраќајот 2.100 милиони долари (номинално 7,9%), додека нето приходот од дознаките би изнесувал 1.085 милиони долари. Од друга страна, увозот на стоки и услуги би достигнал 17.245 милиони долари (номинално 19,5%), а во тоа увозот на стоки 15.550 милиони долари (номинално 19,7%). Увозот на репродукционен материјал би изнесувал 11.460 милиони долари (номинално 17,7%), на опрема 2.665 милиони долари (номинално 26,4%) и на стоки за широка потрошувачка 1.425 милиони долари (номинално 24,2%)“.

3. По точка 3 се додава точка 4, која гласи:

„4. Целната стапка на инфлацијата, мерено со цените на мало, ќе изнесува од 90 до 95% (декември 1988 спрема декември 1987 година). Со активността на сите субјекти во општеството ќе се придонесе вистинскиот растеж на цените да не ја надмине целната стапка на инфлацијата.“

4. Називот на поглавјето: „II. Специфичности на условите за стопанисување во периодот на примената на интервентните мерки“, се менува и гласи: „II. Специфичности на условите за стопанисување во периодот на примената на интервентните мерки и мерки на економската политика по 15 мај 1988 година“.

Во точка 1 на крајот од потточка 1.1. се додава реченица, која гласи: „ќе се обезбеди и доследно остварување на утврдените мерки во согласност со целната стапка на инфлацијата, тргнувајќи од која се определуваат номиналните лимити на растежот на личните доходи, на општата и заедничката потрошувачка и на кредитно-монетарните агрегати. Согласно со таа политика, ќе се обезбеди и либерализација на цените, увозот и на девизниот пазар.“

Во потточка 1.3, зборот: „потрошувачка“ се заменува со зборовите: „бруто лични доходи“.

Во потточка 1.4, зборовите: „Со измените на Законот“ се заменуваат со зборовите: „со Законот“, по зборовите: „растат побавно во однос на“, се додава зборот: „проценетата“, по зборовите: „доходот на општественото стопанство“ се додаваат зборовите: „врз база на утврдена целна стапка на инфлацијата“.

Во потточка 1.5, зборовите: „Во периодот на примената на интервентните мерки со реализација“ се заменуваат со зборовите: „Со реализацијата“, а зборовите: „за престанување на нивното важење и за отворање простор“ се бришат.

5. Во поглавје III - Политика на регулирање на надворешната и внатрешната задолженост, во точка 1. Политика на регулирање на надворешната задолженост, во по-

точка 1.2. процентот: „25%“ се заменува со процентот: „26%“.

6. Во точка 2. Политика на регулирање на внатрешните долгови, во потточка 2.1, во став 2 зборовите: „До крајот на февруари 1988 година“ се заменуваат со зборовите: „Најдоцна до крајот на јули 1988 година“.

Во потточка 2.6, по зборовите: „САП Косово“ се додаваат зборовите: „најдоцна до крајот на јули 1988 година“.

7. Во поглавје V - Основни мерки и активности на економската политика, во точка 1. Политика во областа на економските односи со странство, во потточка 1.1. ст. 2, 3 и 4 се заменуваат со еден став, кој гласи:

„Во услови на обезбедена финансиска поддршка од странство, доследно спроведување на политиката на реален курс на динарот, натамошна либерализација на увозот и рестриktivна кредитно-монетарна политика, се создаваат основни претпоставки сите организации на здружен труд со утврдени права на увоз и плаќање да можат да учествуваат на единствениот девизен пазар.“

Во потточка 1.7, процентот: „45%“ се заменува со процентот: „42%“, а процентот: „12%“ со процентот: „15%“.

Во потточка 1.8, во првата реченица, по зборовите: „користењето на стоковните кредити“ се додаваат зборовите: „од конвертибилното подрачје“, а процентот: „24%“, се заменува со процентот: „50%“. Втората реченица се заменува со следната реченица: „Во согласност со движењето на курсот и променетата политика на извозни стимулации и со соодветното намалување на заштитата на домашното производство, особено во областите каде што цените слободно се формираат, ќе се намалуваат и увозните давачки.“

Во потточка 1.9, по зборот „опрема“ се додаваат зборовите: „и резервни делови“.

8. Во точка 2. Политика во областа на производството и услугите, во потточка 2.20 првата реченица се менува и гласи: „Ќе се донесе закон за обезбедување средства за финансирање на Програмата за модернизација на магистралната пруга Јесенице/Сежана-Гевгелија/Димитровград.“

9. Во точка 4, потточка 4.1 став 1 зборовите: „номиналната стапка на растеж на доходот“ се заменуваат со зборовите: „проценетата стапка на растеж на номиналниот доход“.

Во став 2 по зборовите: „нафтените деривати“, се додаваат зборовите: „на делот од средствата отстапени од основниот данок на промет на нафтените деривати на Социјалистичка Автономна Покраина Косово“, а се бришат зборовите на крајот од ставот: „и на средствата за пензиско-инвалидско осигурување“ и наместо нив се става заплата и се додаваат зборовите: „што можат да растат до нивото на однапред проценетиот растеж на цените на мало во 1988 година“.

Став 3 се менува и гласи:

„По исклучок од ст. 1 и 2 на оваа потточка приходите на пензиското и инвалидското осигурување можат да растат според стапката на растежот на бруто личните доходи, земајќи го предвид проценетиот растеж на бројот на пензионерите.“

По став 3 се додаваат нови ст. 4, 5 и 6, кои гласат: „Со Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година однапред се утврдуваат номиналните лимити на растежот на општата и заедничката потрошувачка.“

За средствата остварени над дозволеното ниво општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе ги намалуваат стапките на даноците и придонесите - сразмерно на формирањето на вишоците, што ќе се усогласува по секое тримесечје.

Вкупните приходи на буџетот на федерацијата и приходите за интервенции во стопанството можат да растат до нивото на однапред проценетиот растеж на цените на мало во 1988 година.“

Став 4 станува став 7.

Во став 5 зборовите: „ќе се донесе“ се заменуваат со зборовите: „ќе се предложи“. Овој став станува став 8.

Во потточка 4.2, зборовите: „Во првото тримесечје“ се заменуваат со зборовите: „До крајот на јуни“.

Во потточка 4.3 зборовите: „До крајот на првото тримесечје“, се заменуваат со зборовите: „До крајот на јуни 1988 година“.

10. Во точка 6, во потточка 6.1, став 1 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 1, зборовите: „Ќе се поведе иницијатива да се преиспитаат“ се заменуваат со зборовите: „Ќе се преиспитаат“, зборовите: „да се преземат“ се заменуваат со зборовите: „ќе се преземат“, а на крајот се додава нова реченица која гласи: „Во разработката на овој општествен договор ќе се уважуваат номиналните граници“.

По став 2 се додаваат нови ст. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кои гласат:

„Со изработката на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи ќе се обезбеди кај сите корисници на општествени средства да се утврдат номиналните граници на можниот растеж на бруто личните доходи, вклучувајќи ги и средствата за непосредна заедничка потрошувачка. Ако дојде до поголемо надминување на целната стапка на инфлацијата, за еден дел на разликата помеѓу вистинската и целната стапка на инфлацијата, со заостаток од шест месеци, ќе се коригира растежот на бруто личните доходи.“

Колективите што ќе остварат поголема стапка на акумулативноста од подгрупата, групата или гранката на нивото на кое се споредуваат, можат да ги зголемат бруто личните доходи над номиналната граница, и тоа за делот од чистиот доход распореден за бруто лични доходи над износот утврден, но неисплатен врз база на основниот номинален лимит, но најмногу до 50% од таа разлика.

При надминување на целната стапка на инфлацијата, секој корисник на општествени средства врз кој нема да се применат одредбите на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд ќе може да исплати најмалку 80% од својот просечен бруто личен доход пресметан за минатата година, зголемен за процентот на растежот на животните трошоци во СФРЈ.

За организациите на здружен труд врз кои се применуваат одредбите на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, ќе се утврдува максимален лимит во однос на пресметаните бруто лични доходи за истиот период од претходната година и дозволените процент на зголемувањето, што ќе биде понизок за 10 процентни поени од номиналната граница. И на овие организации ќе им се овозможи да не ги намалуваат бруто личните доходи под износот од 70% на својот просечен бруто личен доход за минатата година, зголемен за процентот на растежот на животните трошоци во СФРЈ. Со интервентен закон ќе се утврди различен степен на максималниот лимит на пресметаните лични доходи за организациите на здружен труд што се неликвидни и што имаат растројства во работењето и непокриени и искажани загуби, како и за корисниците на општествени средства за чии производи и услуги цените се формираат врз основа на заедничките елементи.

Корисникот на општествени средства што ќе утврди средства за исплата на чистиот личен доход по работник во износ помал од загарантираниот чист личен доход, исплатува чисти лични доходи во височина на чистиот личен доход загарантиран со законот.

Можностите за растеж на нето личните доходи ќе бидат поголеми од номиналната граница за бруто личните доходи и заедничката потрошувачка ако врз основа на реалното намалување на општата и заедничката потрошувачка се оствари намалување на придонесите и даноците од личните доходи.“

Досегашниот став 3 станува став 9.

11. Потточка 7.1 се менува и гласи:

„7.1 Тргувајќи од отстранувањето на диспаритетот на цените, со спроведувањето на други мерки од Програмата на мерки и активности за соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството ќе се создаваат услови за формирање на цените според условите на пазарот, како и за да се задржат воспоставените релативни односи на цените на производите и услугите чиишто цени се на некоја од формите на непосредна контрола на цените.“

Ќе се спроведува постепена либерализација на цените, така што во мај цените за 60% од производите ќе се формираат слободно, а до крајот на 1988 година за уште 10% од производите. Во согласност со определувањата од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, во 1988 година ќе се отстранат диспаритетите на цените.

Ќе се преземаат, по потреба, мерки на непосредна контрола на цените. При пропишувањето на мерките на општествена контрола на цените ќе се обезбеди цените на производите на меѓусебно поврзаните производства и прометот, по правило, да имаат иста форма на формирање на цените, во зависност од условите на стопанисување и постигнатиот степен на пазарната конкуренција.“

Во потточка 7.2. во третата реченица зборовите: „ќе се изземат од ограничувања“ се заменуваат со зборовите: „можат да растат до нивото на однапред проценетиот растеж на цените на мало во 1988 година“.

Во потточка 7.3. став 3 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „До почетокот на јуни ќе се предложи договор со кој ќе се обезбедат реални извори на средства за финансирање на пазарните стоковни резерви на пченица,

пченка, масло, млеко во прав, шеќер и месо и ќе се предвиди динамиката на нивното формирање."

Во потточка 7.7. став 1 по првата реченица се додава нова реченица, која гласи: „Во мај на режимот на напивно слободен увоз ќе бидат околу 40% од вкупниот увоз (35% од конвертибилниот увоз), а до крајот од годината ова учество ќе се зголеми на 50%".

На крајот од став 1 се додава нова реченица, која гласи: „Овие мерки ќе се преземаат и во случаите на монополистичко однесување на домашните производители."

Потточка 7.9. се менува и гласи:

„7.9. За инфраструктурните дејности цените ќе се формираат врз основа на доработените заеднички елементи што ќе се донесат до 31 јули 1988 година. Актот за разработка на заедничките елементи ја утврдува динамиката на нивната примена."

За областа на енергетиката заедничките елементи ќе се донесат најдоцна до крајот на јуни 1988 година, нивната примена ќе започне веднаш, а отстранувањето на престојниот дел од диспаритетите на цените согласно со Општествениот план на СФРЈ за периодот 1986-1990 година ќе се врши рамномерно, по правило тримесечно, до крајот на 1988 година, за што Сојузниот извршен совет претходно ќе го извести Собранието на СФРЈ."

Се додава нова потточка 7.10. која гласи:

„7.10. Ќе се води соодветна политика на цените, така што на дејностите за чии производи и услуги цените остануваат на некој од режимите на непосредна контрола на цените да им се обезбедат рамноправни услови за стопанисување и стекнување доход. Рамноправни услови ќе се обезбедат со навремени промени на цените на производите и услугите, по правило тримесечно, тргнувајќи од положбата на производителите во примарната распределба, ефикасноста на употребата на средствата, светските цени и просечниот растеж на цените на производителите на индустриски производи, односно со компензации за кои ќе се обезбедат реални извори на средства, за што ќе се донесе одлука едновременно со донесувањето на мерките на непосредна контрола на цените."

За основните земјоделско-прехранбени производи, доколку не се обезбедат соодветни компензации, ќе се врши корекција на цените сразмерно со просечниот растеж на цените на индустриските производи."

Во согласност со ова определување, до крајот на јуни 1988 година ќе се подготват измени и дополненија на Законот за компензација."

Досегашните потточки 7.10, 7.11, 7.12. и 7.13. стануваат потточки 7.11, 7.12, 7.13. и 7.14.

Во досегашната потточка 7.11, во првата реченица се бришат зборовите: „во основа".

Досегашната потточка 7.12. се менува и гласи:

„7.12. Ќе се преиспита системот на формирање на цените во прометот и ќе се донесе одлука за маржите во трговијата, заради јакнење на економската функција на трговијата."

12. Во точка 8 потточка 8.5. став 1 на крајот, по зборот „губрива" се додаваат зборовите: „и залихи на јаглен".

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок, примарната емисија ќе се користи и за кредитирање на увозот на јаглен за коксирање, старо железо, слабови, нафта и природен гас од земјите со кои е договорен клириншки начин на плаќање, и тоа само заради намалување на побарувачкото салдо во размената со тие земји."

Досегашниот став 2 станува став 3.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 440
14 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Драшко Поповиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 362. Закон за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи — — — — — | 821 |
| 363. Закон за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година — — — — — | 821 |
| 364. Закон за измени и дополненија на Законот за финансирање на федерацијата — — — — — | 825 |
| 365. Закон за задолжување во странство за рефинансирање на кредитите и земање финансиски кредити во периодот од 1988 до 1996 година — — — — — | 825 |
| 366. Закон за гаранција на федерацијата за обврските по договорот за рефинансирање помеѓу Народната банка на Југославија и банките овластени за работи во странство, како должници и застапници на доверителите и странските комерцијални банки како доверители — — — — — | 826 |
| 367. Закон за измени и дополненија на Законот за вкупниот приход и доходот — — — — — | 827 |
| 368. Закон за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — — | 828 |
| 369. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година — — — — — | 829 |
| 370. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 830 |
| 371. Одлука за бројот на потпретседателите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 830 |
| 372. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 830 |
| 373. Одлука за избор на претседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 830 |
| 374. Одлука за избор на потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 830 |
| 375. Одлука за избор на претседател на Соборот на Републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 831 |
| 376. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — — | 831 |
| 377. Одлука за избор на претседател на Уставниот суд на Југославија — — — — — | 831 |
| 378. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Југославија — — — — — | 831 |
| 379. Одлука за разрешување на сојузни секретари и на претседатели на сојузни комитети и за именување на сојузни секретари и на претседател на сојузен комитет — — — — — | 831 |
| 380. Одлука за разрешување заменици на сојузни секретари и заменици на претседатели на сојузни комитети и за именување заменик на сојузен секретар — — — — — | 832 |
| 381. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за прифаќање на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет — — — — — | 832 |
| 382. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за прифаќање на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет — — — — — | 833 |
| 383. Измени и дополненија на Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година — — — — — | 834 |